

**ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2024 и  
Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА:**

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 – 2
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 – 28
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ****ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје***Извештај за финансиските извештаи*

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со финансиските одредби на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и сметководствена регулатива која се применува во Република Македонија, и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје на ден 31 декември 2024, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со финансиските одредби на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и сметководствена регулатива која се применува во Република Македонија.

(продолжува)


## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје (продолжение)

#### Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството и поднесени во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 13 март 2025 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

  
Ненад Рангеловиќ  
Управител



Скопје  
28 март 2025 година

  
Ненад Рангеловиќ  
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
На 31 декември 2024  
(Во денари)

	Белешки	31 декември 2024	31 декември 2023
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Долгорочни средства</b>			
Нематеријални средства	10	2,585,238	3,448,985
Материјални средства	11	759,205	1,225,325
<b>Краткорочни средства</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	12	624,846	655,569
Вложувања според објективна вредност преку добивка или загуба (во акции или удели)	13	19,702,048	17,504,329
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)		179,045	144,366
<b>Вкупно средства</b>		<b>23,850,382</b>	<b>22,976,574</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина -запишан капитал	14	44,404,580	35,459,675
Пренесена загуба		(13,141,636)	(4,347,729)
Загуба за финансиската година		(8,782,723)	(8,793,907)
<b>Краткорочни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	15	1,370,161	658,535
Краткорочни обврски за даноци и други давачки		1,078,525	174,206
Обврски кон вработени		220,995	198,018
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		-	229,776
		70,641	56,535
<b>Вкупно главнина и обврски</b>		<b>23,850,382</b>	<b>22,976,574</b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот Одбор на 28 март 2025 година и беа потпишани во нивно име од:

Г-дин Марио Ѓорѓиев  
Претседател на  
Управен одбор

Г-дин Артон Лена  
Член на  
Управен одбор

Сузана Велјановска  
Овластен сметководител на  
Друштвото




**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**Година што завршува на 31 декември 2024**  
**(Во денари)**

	<b>Белешки</b>	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
<b>Приходи од управување со фондот</b>	<b>4</b>	<b>1,796,481</b>	<b>689,776</b>
Приходи од надоместок од придонеси		729,780	339,597
Приходи од надоместок од управување		1,062,395	347,716
Приходи од надоместок за премин		4,306	2,463
<b>Расходи од управување со фондот</b>		<b>862,120</b>	<b>709,753</b>
Расходи за МАПАС		198,986	88,252
Расходи за чуварот на имот		59,493	14,816
Трошоци за трансакции		-	2,701
Трошоци за маркетинг		74,587	108,560
Трошоци за агенти		189,054	155,424
Останати трошоци за управување со фондот		340,000	340,000
<b>Добивка или загуба од управувањето со фондот</b>		<b>934,361</b>	<b>(19,977)</b>
<b>Расходи од управување со друштвата</b>		<b>10,708,955</b>	<b>9,346,845</b>
Трошоци за суровини и други материјали	5	-	24,332
Трошоци за услуги	6	2,721,936	2,211,851
Плати, надоместоци на плата и останати трошоци за вработените	7	5,848,036	4,664,183
Амортизација и вредносно усогласување	11	1,327,867	1,325,637
Останати трошоци од работењето	8	811,116	1,120,842
<b>Финансиски приходи</b>		<b>1,396,504</b>	<b>869,622</b>
Приходи од вложувања во поврзани субјекти		-	333,913
Приходи врз основа на камати од работење со неповрзани субјекти		1,155,186	72,503
Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		-	2,938
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	9	158,848	460,268
Останати финансиски приходи		82,470	-
<b>Финансиски расходи</b>		<b>404,633</b>	<b>296,707</b>
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		3,608	10,235
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства		401,025	286,472
<b>Загуба пред одданочување</b>		<b>(8,782,723)</b>	<b>(8,793,907)</b>
<b>Данок на добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето загуба за период</b>		<b>(8,782,723)</b>	<b>(8,793,907)</b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
 Година што завршува на 31 декември 2024  
 (Во денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Парични приливи од деловни активности		1,796,481	689,776
Парични одливи од деловни активности		9,376,440	9,865,257
<b>Нето паричен тек од деловни активности</b>		<b>(7,579,959)</b>	<b>(9,175,481)</b>
Парични приливи од инвестициски активности		8,198,548	19,784,051
Парични одливи од инвестициски активности		9,594,217	17,258,789
<b>Нето паричен тек од инвестициски активности</b>		<b>(1,395,669)</b>	<b>2,525,262</b>
Парични приливи од финансиски активности		8,944,905	4,612,125
<b>Нето паричен тек од финансиски активности</b>		<b>8,944,905</b>	<b>4,612,125</b>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти		(30,723)	(2,038,094)
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари		655,569	2,693,663
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	12	<b>624,846</b>	<b>655,569</b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2024**  
**(Во денари)**

	<u>Основна главнина</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Загуба за периодот</u>	<u>Акумули- рана загуба</u>	<u>Вкупно главнина</u>
<b>Состојба на 1 јануари 2023 година</b>	30,847,550	-	-	(4,347,729)	26,499,821
Основна главнина - запишан и уплатен капитал	4,612,125	-	-	-	4,612,125
Загуба за годината	-	-	-	(8,793,907)	(8,793,907)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2023 година</b>	<b><u>35,459,675</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(13,141,636)</u></b>	<b><u>22,318,039</u></b>
<b>Состојба на 1 јануари 2024 година</b>	<b>35,459,675</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13,141,636)</b>	<b>22,318,039</b>
Основна главнина - запишан и уплатен капитал	8,944,905	-	-	-	8,944,905
Загуба за годината	-	-	(8,782,723)	-	(8,782,723)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024 година</b>	<b><u>44,404,580</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(8,782,723)</u></b>	<b><u>(13,141,636)</u></b>	<b><u>22,480,221</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**1. Општи информации**

ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје (во понатамошниот текст “друштвото”) претставува акционерско друштво основано на 15 јуни 2022 година со седиште во Република Северна Македонија. Дозволата за основање на Пензиско друштво за управување со пензиски фондови е добиена од Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) на 31 мај 2022 година. На 27 јули 2022 година, Друштвото доби дозвола за управување со доброволни пензиски фондови бр. 14-438/22.

Регистриран акционер на Друштвото е ВФП ФОНД МЕНАЏМЕТ АД Скопје со 100% учество во вкупниот акционерски капитал. Странско физичко лице е краен сопственик на Друштвото со 51% индиректна сопственост

Друштвото има единствена дејност на управување со отворен доброволен пензиски фонд – ВФП Отворен доброволен пензиски фонд, негово претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на РСМ” бр.7/08....13/13).

Адресата на регистрираното седиште на друштвото е:

бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4  
 1000 Скопје  
 Република Северна Македонија

**Вработени**

на 31 декември 2024 година друштвото има 12 вработени.

**Управен Одбор**

Марио Ѓорѓиев, CFA – Претседател на Управен одбор  
 М-р Артон Лена, Член на Управен одбор

**Надзорен Одбор**

МАГ. Руперт Стробл, Претседател и член на Надзорниот одбор  
 Петар Андреевски, член на Надзорниот одбор  
 Владимир Деспотоски, член на Надзорниот одбор и  
 Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, независен член на Надзорниот одбор

**2. Сметководствени политики**

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст и истите се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**2.1 Основа за подготовка**

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) („Службен весник“ бр. 71/23) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.1 Основа за подготовка (продолжение)**

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се изготвени според методот на историска набавна вредност, освен за хартиите од вредност расположливи за продажба и финансиските средства кои се мерени по објективна вредност. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

**2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на средните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажуваат во денари со примена на средните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите од странска валута, се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои се во примена на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година за прикажување на позициите на Билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

1 ЕУР	61.4950	61.4950
1 УСД	58.8807	55.6516

**2.3 Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот е презентираан во Билансот на состојба само доколку нетирањето на признаените износи е законски дозволено и доколку постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

**2.4 Признавање на приходи**

Приходите се признаваат кога идните економски користи во форма на приливи или зголемување на средствата во Друштвото се веројатни и мерливи.

Друштвото ги признава приходите по основ на следните видови на надомести:

- Надоместок од уплатените придонеси максимум 2,9%, во ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, пред придонесите да бидат претворени во сметководствени единици;
- Месечен надоместок во износ од 0,075% од вредноста на нето средствата на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје (во понатамошниот текст „Надоместоци за управување со средства на доброволниот фонд”);
- Надоместок во износ од 10 евра, во случај на пренос на средствата во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот Фонд пократко од 360 дена пред да премине во друг пензиски фонд.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.5 Расходи за управување со фондовите**

Расходите за управување со фондовите се признават во периодот во кој настануваат.

*Расходи за МАПАС*

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ("МАПАС") во висина од 0,7% од вкупно уплатените придонеси во доброволниот пензиски фонд, управувани од страна на Друштвото.

*Расходи за банка чувар на имот*

Друштвото е должно да избере единствен чувар на имот, на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на Фондот со кој управува. Функцијата чувар на имот на средствата на пензискиот фонд ја врши Комерцијална банка АД Скопје.

Основа за пресметка на надоместокот е дневната вредност на имотот на Доброволниот фонд. Процентот се искажува на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а наплатата на надоместокот се врши на месечна основа. Друштвото се обврзува на Чуварот на имот да му плаќа надомест и тоа.

<u>Износ во евра</u>	<u>Надоместок</u>
до 50.000.000	0,050%
над 50.000.000 до 100.000.000	0,041%
над 100.000.000 до 200.000.000	0,038%
над 200.000.000 до 300.000.000	0,035%
над 300.000.000 до 400.000.000	0,033%
над 400.000.000 до 500.000.000	0,028%
над 500.000.000 до 600.000.000	0,026%
над 600.000.000 до 700.000.000	0,025%
над 700.000.000 до 800.000.000	0,023%
над 800.000.000 до 900.000.000	0,020%
над 900.000.000 до 1.000.000.000	0,018%
над 1.000.000.000	0,017%

*Расходи за трансакции*

Расходите за трансакции се трошоци кои согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции се однесуваат на трошоците за суб чуварот на средствата на доброволниот фонд – депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде се чуваат средствата на доброволниот пензиски фонд. Во текот на дванаесет месечниот период што завршува на 31 декември 2024 година, Друштвото немаше расходи за трансакции.

*Расходи за маркетинг*

Друштвото признава трошоци за маркетинг услуги во периодот кога истите настануваат. Маркетинг услугите на Друштвото вклучуваат креирање и емитување на реклами на телевизија, радио, печатени медиуми и интернет, различни видови на промоции, дизајнирање и дистрибуција на маркетинг материјали, рекламирање на карактеристиките на системот на задолжително и доброволно пензиско осигурување, објава на финансиски извештаи и објава на информативни проспекти. Во трошоци за маркетинг се вклучуваат и трошоците поврзани со известувања (пошта и печатење) кои се доставуваат до членовите за состојбата на нивните индивидуални сметки.

*Расходи за агенти*

Друштвото признава трошоци за склучени договори со нови членови на фондот. Во трошоците за агенти се вклучени и трошоци кои се однесуваат на полагање испити и лиценцирање на агентите, лица ангажирани по договор на дело со цел придобивање на нови членови во фондот. Согласно Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво, Друштвото ги признава и прикажува расходите за агенти во целост во Билансот на успех во периодот во кој се настанати, без разграничување за идни периоди.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2 Сметководствени политики (продолжение)**

**2.5 Расходи за управување со фондовите (продолжение)**

*Останати расходи за управување со фондовите*

Друштвото признава трошоци за спроведување на постапка за давање согласности од страна на Агенцијата, пристап до информацискиот систем на Агенцијата и други трошоци поврзани со управување на фондовите.

**2.6 Финансиски средства**

***Класификација на финансиските средства***

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити, хартии од вредност и отворени инвестициони фондови согласно закон.

Друштвото ги класифицира финансиските средства во следниве категории:

- финансиски средства кои се чуваат за тргување
- кредити и побарувања

Раководството на Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при нивното почетно признавање.

***Финансиски средства кои се чуваат за тргување***

Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои доказ за остварлива краткорочна профитабилност.

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари или услуги директно на коминтенти без намера за размена на побарувањето.

***Почетно признавање на финансиските средства***

Финансиските средства се признаваат на датумот на тргување, датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби (финансиски средства кои се чуваат за тргување) почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот во кој настануваат. Кога се купува финансиско средство кое има котирана цена на активен пазар (берза) или кога објективната вредност може дополнително да се утврди, финансиското средство се признава според неговата објективна вредност, без трансакциски трошоци.

***Последователно мерење на финансиските средства***

***Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби (финансиски средства за тргување)***

По почетното признавање финансиските средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност.

Објективната вредност на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Ако со инструментот не се тргувало подолго од 30 дена, објективната вредност се утврдува по пат на употреба на техника на проценка базирана на пазарни претпоставки односно како параметри за проценка се користат каматни стапки кои се тековно важечки за должничките инструменти со сличен период на доспевање.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства за тргување се вклучуваат во добивките или загубите во периодот во кој настануваат. Каматата или приносот остварен за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход во периодот во кој настанува.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.6 Финансиски средства (продолжение)**

***Последователно мерење на финансиските средства***

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради обезвреднување. Друштвото врши исправка на вредноста на кредитите и побарувањата секогаш кога постојат објективни докази дека не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето.

Сметководствената вредност на кредитите и побарувањата се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на кредитите и побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

***Депризнавање***

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. При продажба на хартии од вредност се утврдува разлика меѓу продажната и сметководствената вредност на хартиите од вредност. Добивката или загубата која произлегува од продажбата се искажува во Билансот на успех. Финансиските обврски престануваат да се признаваат кога истите се подмирени, поништени или престануваат да важат.

**2.7 Нематеријални средства**

***Компјутерски софтвер***

Трошоците поврзани со одржувањето на компјутерски и софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото кои најверојатно ќе создадат економски користи во иднина, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизираат користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

***Останати нематеријални средства***

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 10%-20% годишно.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.8 Опрема**

Опремата се евидентира по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и акумулирана загуба поради безвреднување.

Амортизацијата се пресметува праволиниски, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу се дадени годишните стапки на амортизација применети врз значајните ставки на Опремата:

Компјутери	25,0%
Моторни возила	25,0%
Мебел и канцелариска опрема	10,0% - 25,0%

Последователните набавки се вклучени во сметководствената вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во добивките или загубите во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со нето сметководствената вредност. Истите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

**2.9 Безвреднување на средства**

**Безвреднување на финансиските средства**

*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за безвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се безвреднети само доколку постои објективен доказ за безвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај (или случаи) на загуба влијаена предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. При безвреднување се разгледува секое финансиско средство поединечно.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на средството) дисконтирани со примена на оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање, поради безвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради безвреднување во тековните добивки и загуби.

Доколку причините за безвреднување исчезнат, претходно признаениот износ на загуба поради безвреднување Друштвото го ослободува / анулира преку коригирање на сметката за загуба поради безвреднување и го вклучува во Билансот на успех. Ослободувањето на загубата поради безвреднување не може да резултира во сметководствена вредност која го надминува износот на амортизираната набавна вредност на средството, доколку не било признаено безвреднување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.9 Обезвреднување на средства (продолжение)**

*Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство класифицирано за тргување. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства за тргување, загубите се вклучуваат во добивките или загубите во периодот во кој настануваат.

**Обезвреднување на нефинансиските средства**

Нефинансиските средства на Друштвото се разгледуваат на секој датум на изготвување на Извештајот за финансиска состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои ваква индикација, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или единица која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува и која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во Билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од проценетата вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загубата поради обезвреднување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради обезвреднување на средството во претходните години.

**2.10 Обврски кон агенти**

Друштвото ги признава обврските кон агентите - лица ангажирани по договор на дело, кога договорите со потенцијалните членови на фондот се потпишани и потврдени од Агенцијата за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото нема такви обврски на 31 декември 2024 година.

**2.11 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од жиро сметки во банки во денари.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.12 Резервации**

Резервирање се признава и пресметува кога Друштвото има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства за подмирување на обврската, а воедно може да биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервациите се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да настанат за подмирување на обврската. Друштвото нема резервации на 31 декември 2024 година.

**2.13 Користи за вработените**

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина. Друштвото нема направено актуарска пресметка бидејќи смета дека ефектите ќе бидат нематеријални.

**2.14 Даноци**

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот. Основа за пресметување на данокот на добивка е разликата меѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на Билансот на состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.15 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Сите финансиски обврски на Друштвото на двата датуми на известување се класифицирани во останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

*Обврски кон добавувачи и останати обврски*

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

**2.16 Главнина, резерви и плаќања за дивиденди**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Акционерскиот капитал се состои од 720,000 обични акции и изнесува 720,000 евра. Истиот е целосно уплатен во паричен износ.

*Резерви*

Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки. Според локалната законска регулатива од Друштвото се бара да пресметува и издвојува 5% од добивката за годината за законска резерва се додека нивото на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. На датумот на известување Друштвото нема обврска за задолжителната резерва .

*Акумулирани добивки*

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

*Дивиденди*

Дивидендите се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Билансот на состојба, доколку има, се обелоденуваат во Белешката за Настани по датумот на известување.

**2.17 Неизвесни средства и обврски**

Неизвесните обврски се обелоденуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се обелоденуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**2. Сметководствени политики (продолжение)**

**2.18 Трансакции со поврзани субјекти**

Според регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, поврзана страна во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент, и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент, и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кое има непосредна или посредна контрола, или се контролирани под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени погоре, лица кои се во сродство преку брак или посвојување, деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци, на друг начин се крвно поврзани до втор степен, лица кои се во однос родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка и снаа, зет и родители на брачните другари.

Поврзани страни се матичното друштво ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје и отворените инвестициони фондови со кои управува – ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП БОНД, ВФП ГРАВЕ ГЛОБАЛ, ВФП ДИВИДЕНДА АКЦИИ, ВФП ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО и ВФП ЕТИКС АКЦИИ, подружниците на матичното друштво, WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија, ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – Подружница Сарај и ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје - Подружница Тетово, придружните ентитети ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје, WVP FUND MANAGEMENT A.D., Белград, Србија и WVP FUND MANAGEMENT AD, Бања Лука, Босна и Херцеговина, друштвото WVP FUND MANAGEMENT AD Подгорица, Црна Гора и Bluesmart Investments, Пловдив, Бугарија како и фондовите со кои управуваат овие друштва.

**2.19 Настани по датумот на известување**

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Билансот на состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи.

**3. Управување со ризици од финансирање**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со ризиците од финансирање вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Друштвото.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Надзорниот одбор. Раководството ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со деловните единици на Друштвото. Надзорниот одбор обезбедува писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината што завршува на 31 декември 2024 година  
износите се искажани во денари

**3.1 Кредитен ризик**

Друштвото презема изложеност кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Друштвото или да не постапи според договореното.

Друштвото освен државни обврзници кои се чуваат до доспевање, нема финансиски средства со период на доспевање подолг од 1 година.

**3.2 Концентрација на ризици кај финансиски средства по географски сектори**

Изложеноста на Друштвото на ризици според евидентираните износи, категоризирани по географски региони на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

Изложеност по географски региони					Во денари
	Република Северна Македонија	Членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	624,846	-	-	-	624,846
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	-	13,476,638
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	-	6,225,410
<b>Вкупно на 31 декември 2024 година</b>	<b>20,326,894</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,326,894</b>

Изложеност по географски региони					Во денари
	Република Северна Македонија	Членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	655,569	-	-	-	655,569
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,526,293	-	-	-	13,526,293
Удели во инвестициски фондови	3,978,036	-	-	-	3,978,036
<b>Вкупно на 31 декември 2023 година</b>	<b>18,159,898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,159,898</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината што завршува на 31 декември 2024 година  
износите се искажани во денари

**3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.3 Пазарни ризици**

Друштвото е изложено на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Друштвото на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Друштвото е изложено на ефектите од флукуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови.

Табелата подолу ја сумаризира изложеноста на Друштвото на каматните ризици. Позицијата на Друштвото во однос на чувствителноста на промени во каматните стапки заснована на моментот на повторно утврдување на каматната стапка на 31 декември 2024 година е прикажана во табелата подолу. Таа ги вклучува финансиските инструменти на Друштвото по нивната сегашна вредност, категоризирани според пораниот период помеѓу датумот на преоценка или датумот на доспевање.

**Каматен ризик**

								Во денари
	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Без камата	Фиксна	Вкупно
<b>Каматен ризик</b>								
Средства								
Парични средства	624,846	-	-	-	-	-	-	624,846
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	-	-	-	-	13,476,638
Удели во инвестициски фондови	-	-	-	-	-	6,225,410	-	6,225,410
<b>Вкупно средства</b>	<b>14,101,484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,225,410</b>	<b>-</b>	<b>20,326,894</b>
Обврски								
Останати финансиски обврски	-	-	-	-	-	1,078,525	-	1,078,525
<b>Вкупни финансиски обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,078,525</b>	<b>-</b>	<b>1,078,525</b>
<b>Нето каматен ризик на 31 декември 2024</b>	<b>14,101,484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,146,885</b>	<b>-</b>	<b>19,248,369</b>
<b>Нето каматен ризик на 31 декември 2023</b>	<b>14,181,862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,803,830</b>	<b>-</b>	<b>17,985,692</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината што завршува на 31 декември 2024 година  
износите се искажани во денари

**3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.3 Пазарни ризици (продолжение)**

**Каматен ризик (продолжение)**

Табелата подолу ја прикажува ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти на 31 декември 2024 година (во %):

	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>
<b>Средства</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-
Удел во инвестициски фондови	-	-	-
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	-	4.99%	-
<b>Обврски</b>			
Тековни обврски	-	-	-

**Валутен ризик**

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Следните табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2024 година во МКД.

	<b>Во денари</b>				
	<u>Во ЕУР</u>	<u>Во УСД</u>	<u>Други валути</u>	<u>Во МКД</u>	<u>Вкупно</u>
<b>СРЕДСТВА</b>					
Парични средства	-	-	-	624,846	624,846
Удели во инвестициски фондови	-	-	-	6,225,410	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	-	-	-	13,476,638	13,476,638
<b>Вкупно средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,326,894</b>	<b>20,326,894</b>
<b>ОБВРСКИ</b>					
Останати финансиски обврски	962,223	-	-	116,302	1,078,525
<b>Вкупни финансиски обврски</b>	<b>962,223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116,302</b>	<b>1,078,525</b>
<b>Нето девизна позиција на 31 декември 2024</b>	<b>(962,233)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,210,592</b>	<b>19,248,369</b>
<b>Нето девизна позиција на 31 декември 2023</b>	<b>13,393,054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,592,638</b>	<b>17,985,692</b>

**3.4 Ризик од ликвидност**

Управувањето со ликвидносниот ризик подразбира управување со активата и пасивата на начин што овозможува навремено и редовно плаќање на обврските, во нормални или во вонредни услови за работење на Друштвото. Друштвото е изложено на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следните табели ги анализираат средствата и обврските на Друштвото, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на доспевање.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.4 Ризик од ликвидност (продолжение)**

Управувањето со ликвидносниот ризик подразбира управување со активата и пасивата на начин што овозможува навремено и редовно плаќање на обврските, во нормални или во вонредни услови за работење на Друштвото. Друштвото е изложено на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следните табели ги анализираат средствата и обврските на Друштвото, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на доспевање.

	Помалку од 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Во денари Вкупно
<b>СРЕДСТВА</b>					
Парични средства	624,846	-	-	-	624,846
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	-	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	-	13,476,638
<b>Вкупно средства</b>	<b>20,326,894</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,326,894</b>
<b>ОБВРСКИ</b>					
Останати финансиски обврски	1,078,525	-	-	-	1,078,525
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>1,078,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,078,525</b>
<b>Ризик од ликвидност</b>					
Нето ликвидна разлика на 31 декември 2024	19,248,369	-	-	-	19,248,369
Нето ликвидна разлика на 31 декември 2023	17,985,692	-	-	-	17,985,692

**3.5 Проценка на објективната вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.5 Проценка на објективната вредност (продолжение)**

**3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во билансот на состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност на 31 декември 2024 и 2023 година се како што следи:

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Во денари 31 декември 2024 Вкупно
<b>Средства</b>				
Удели во инвестициски фондови	6,225,410		-	- 6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638		-	- 13,476,638
				<b>Во денари 31 декември 2023 Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Удели во инвестициски фондови	3,978,036		-	- 3,978,036
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,526,293		-	- 13,526,293

*Удели во инвестициски фондови*

Објективната вредност на уделите во инвестициски фондови со кои не се тргува на активни пазари, се одредува според претпоставки базирани на пазарните услови кои постојат на датумот на известување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината што завршува на 31 декември 2024 година  
износите се искажани во денари

**3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.5 Проценка на објективната вредност (продолжение)**

**3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност**

Сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Во денари 31 декември 2024		Во денари 31 декември 2023	
	Сметководств ена	Објективна	Сметководств ена	Објективна
<b>СРЕДСТВА</b>				
Парични средства	624,846	624,846	655,569	655,569
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	13,476,638	13,526,293	13,526,293
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	6,225,410	3,978,036	3,978,036
<b>Вкупни средства</b>	<b>20,326,894</b>	<b>20,326,894</b>	<b>18,159,898</b>	<b>18,159,898</b>
<b>ОБВРСКИ</b>				
Останати тековни (финансиски) обврски	1,078,525	1,078,525	174,206	174,206
<b>Вкупни тековни финансиски обврски</b>	<b>1,078,525</b>	<b>1,078,525</b>	<b>174,206</b>	<b>174,206</b>

*Парични средства и останати тековни финансиски обврски*

Објективната вредност на паричните средства и останатите обврски се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

**3.6 Управување со главнината**

При управување на својата главнина, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитет
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Друштвото е должно да ја следи структурата на својата главнина.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**3 Управување со ризици од финансирање (продолжение)**

**3.6 Управување со главнината (продолжение)**

*Усогласеност со законската регулатива*

На 31 декември 2024 и 2023 година состојбата на главнината, основната главнина и сопствените средства е како што следи:

	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
Главнина	22,480,221	22,318,039
Основна главнина	44,404,580	35,459,675
Сопствени средства	19,894,983	18.871.054
Минимум износ на главнина	<u>15,423,775</u>	<u>15,423,775</u>
Сооднос на главнина и основна главнина	<b>50.63%</b>	<b>62.94%</b>
Сооднос на главнина и минимум износ на главнина	<b>145.75%</b>	<b>144.70%</b>

Во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно во секое време да одредени износи и соодноси на главнина, основна главнина и сопствени средства, вклучувајќи:

- Основната главнина на Друштвото треба да изнесува најмалку 500,000 Евра на датумот на уплатата. На 31 декември 2024 година, основната главнина на Друштвото изнесува 44,404,580 денари, односно 720,000 Евра (Белешка 14);
- Сопствените средства на Друштвото во секое време не смее да се помали од една половина од минималниот износ на основната главнина, односно 250,000 Евра или 15.423.775 денари. На 31 декември 2024 година сопствените средства на Друштвото го надминуваат овој минимум за 28.99%.
- Ликвидните средства на Друштвото во секое време треба да надминуваат 10% од главнината на Друштвото. На 31 декември 2024 година ликвидните средства изнесуваат 19,845,737 денари и претставуваат 88% од главнината на Друштвото.

**4 Приходи и расходи од управување со фондовите**

*Приходи и расходи од управување со Доброволниот фонд*

	<b>Во денари</b>	
	<b>За годината што завршува на 31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
<i>Приходи од управување со фондот</i>		
Приходи од надоместок од придонеси	729,780	339,597
Приходи од надоместок за управување	1,062,395	347,716
Приходи од надоместок за премин	<u>4,306</u>	<u>2,463</u>
<b>Приходи од управување со фондот (1)</b>	<b><u>1,796,481</u></b>	<b><u>689,776</u></b>
<i>Расходи од управување со фондот</i>		
Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)	198,986	88,252
Расходи за чуварот на имот	59,493	14,816
Трошоци за трансакции	-	2,701
Трошоци за маркетинг	74,587	108,560
Трошоци за агенти	189,054	155,424
Останати трошоци за управување со фондот	<u>340,000</u>	<u>340,000</u>
<b>Расходи од управување со фондот (2)</b>	<b><u>862,120</u></b>	<b><u>709,753</u></b>
<b>Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-2)</b>	<b><u>934,361</u></b>	<b><u>(19,977)</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**5 Трошоци за сировини и други материјали**

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2023
Потрошен канцелариски материјал и материјал за тековно одржување	-	24,332
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>24,332</b>

**6 Трошоци за услуги**

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2023
ИТ услуги	2,091,977	1,706,749
Трошоци за лиценцирање и сертификати	227,579	227,621
Адвокатски и нотарски услуги	67,979	49,866
Консултантски, советодавни и сметководствени услуги	84,960	84,960
Останати услуги	249,441	142,655
<b>Вкупно</b>	<b>2,721,936</b>	<b>2,211,851</b>

**7 Плати, надомести и останати трошоци за вработените**

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2023
Бруто плати	4,928,877	3,611,431
Премии за доброволно осигурување на вработените	203,270	119,884
Трошоци за стручно образование	82,954	-
Останати трошоци за вработените	632,935	932,868
<b>Вкупно</b>	<b>5,848,036</b>	<b>4,664,183</b>

**8 Останати трошоци од работењето**

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2023
Даноци и членарини	465,428	473,601
Банкарски надомести	38,562	43,171
Премии за осигурување	-	22,776
Трошоци за договор на дело	245,070	248,138
Други интелектуални услуги	43,540	322,140
Други нематеријални трошоци	18,516	11,016
<b>Вкупно</b>	<b>811,116</b>	<b>1,120,842</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**9 Финансиски приходи и расходи**

	Во денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од камати на хартии од вредност	1,155,186	72,503
Нереализирани добивки од хартии од вредност	158,848	460,268
Нереализирани загуби од хартии од вредност	(401,025)	(286,472)
Реализирани добивки од продажба на удели	-	333,913
Приходи по основ на позитивни курсни разлики	-	2,938
Расходи по основ на негативни курсни разлики	(3,608)	(10,235)
Останати финансиски приходи	82,470	-
<b>Вкупно</b>	<b>991,871</b>	<b>572,915</b>

**10 Нематеријални средства**

	Софтвер	Во денари Вкупно
<b>Набавна вредност на 1 јануари 2023</b>	-	-
Набавки во текот на годината	1,295,595	1,295,595
Активирање на нематеријални средства	3,013,137	3,013,137
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b>4,308,732</b>	<b>4,308,732</b>
<b>Набавна вредност на 1 јануари 2024</b>	<b>4,308,732</b>	<b>4,308,732</b>
Набавки во текот на годината	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024</b>	<b>4,308,732</b>	<b>4,308,732</b>
<b>Акумулирана амортизација на 1 јануари 2023</b>	-	-
Амортизација за годината	861,747	861,747
<b>Состојба на амортизација на 31 декември 2023</b>	<b>861,747</b>	<b>861,747</b>
<b>Акумулирана амортизација на 1 јануари 2024</b>	<b>861,747</b>	<b>861,747</b>
Амортизација за годината	861,747	861,747
<b>Состојба на амортизација на 31 декември 2024</b>	<b>1,723,494</b>	<b>1,723,494</b>
<b>Нето евидентирана вредност на 31 декември 2024</b>	<b>2,585,238</b>	<b>2,585,238</b>
<b>Нето евидентирана вредност на 31 декември 2023</b>	<b>3,446,985</b>	<b>3,446,985</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината што завршува на 31 декември 2024 година  
износите се искажани во денари

## 11 Недвижности, постројки и опрема

	Во денари	
	Мебел, компјутери, возила и друга опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност на 1 јануари 2023</b>	1,810,972	1,810,972
Набавки во текот на годината	66,886	66,886
<b>Состојба на 31 декември 2023</b>	<b>1,877,858</b>	<b>1,877,858</b>
<b>Набавна вредност на 1 јануари 2024</b>	<b>1,877,858</b>	<b>1,877,858</b>
Набавки во текот на годината	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024</b>	<b>1,877,858</b>	<b>1,877,858</b>
<b>Акумулирана амортизација на 1 јануари 2023</b>	188,643	188,643
Трошок за годината	463,890	463,890
<b>Состојба на амортизација на 31 декември 2023</b>	<b>652,533</b>	<b>652,533</b>
<b>Акумулирана амортизација на 1 јануари 2024</b>	<b>652,533</b>	<b>652,533</b>
Амортизација за годината	466,120	466,120
<b>Состојба на амортизација на 31 декември 2024</b>	<b>1,118,653</b>	<b>1,118,653</b>
<b>Нето евидентирана вредност на 31 декември 2024</b>	<b>759,205</b>	<b>759,205</b>
<b>Нето евидентирана вредност на 31 декември 2023</b>	<b>1,225,325</b>	<b>1,225,325</b>

## 12 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Во денари			
	По објективна вредност преку добивки и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
<b>Средства според Биланс на состојба</b>				
Парични средства	-	624,846	-	624,846
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	13,476,638
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	6,225,410
<b>Вкупни средства на 31.12.2024</b>	<b>19,702,048</b>	<b>624,846</b>	<b>-</b>	<b>20,326,894</b>
<b>Вкупни средства на 31.12.2023</b>	<b>17,504,329</b>	<b>655,569</b>	<b>-</b>	<b>18,159,898</b>
			<b>Останати финансиски обврски</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Обврски според Биланс на состојба</b>				
Тековни финансиски обврски			1,078,525	1,078,525
<b>Вкупни финансиски обврски на 31.12.2024</b>			<b>1,078,525</b>	<b>1,078,525</b>
<b>Вкупни финансиски обврски на 31.12.2023</b>			<b>174,206</b>	<b>174,206</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**13 Краткорочни финансиски средства**

Вложувањата во удели во инвестициски фондови во износ од 6,225,410 денари на 31 декември 2024 година во целост се однесуваат на удели во поврзаната страна ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ. На 31 декември 2024 година, Друштвото има 51.894,2844 удели, по цена од 119,9633 денари.

Вложувањата во удели во инвестициски фондови во износ од 3,978,036 денари на 31 декември 2023 година во целост се однесуваат на удели во поврзаната страна ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ. На 31 декември 2023 година, Друштвото има 33.984,4740 удели, по цена од 117,0545 денари.

**Вложувања во Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба**

Вложувањата во обврзници во износ од 13,476,638 денари на 31 декември 2024 година се однесуваат на вложувања во домашна обврзница MACEDO 6.96 03/13/27 со ИСИН XS2582522681. Обврзниците се купени во име и за сметка на друштвото од страна на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, која што е поврзана страна на друштвото, Обврзницата е со рок на доспевање до 2027 година.

Вложувањата во обврзници во износ од 13,526,293 денари на 31 декември 2023 година се однесуваат на вложувања во домашна обврзница MACEDO 6.96 03/13/27 со ИСИН XS2582522681. Обврзниците се купени во име и за сметка на друштвото од страна на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, која што е поврзана страна на друштвото, Обврзницата е со рок на доспевање до 2027 година.

**14 Акционерски капитал**

Со состојба на 31 декември 2024 година, акционерскиот капитал (основната главнина) на Друштвото изнесува 720,000 евра, односно 44,404,580 денари кои се целосно уплатени.

Акционер	Број на акции	Вредност по акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	720,000	1	720,000	100%
<b>Вкупно</b>	<b>720,000</b>		<b>720,000</b>	<b>100%</b>

Со состојба на 31 декември 2023 година, акционерскиот капитал (основната главнина) на Друштвото изнесува 575,000 евра, односно 35,459,675 денари кои се целосно уплатени. Во текот на 2024 година извршена е докапитализација на основната главнина на Друштвото во износ од 8,944,905 денари.

*Објавена и платена дивиденда за период на известување со 31.12.2024 година*

Друштвото нема објавена и исплатена дивиденда за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

**15 Обврски кон добавувачи**

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски кон добавувачи во земјата	35,932	40,967
Обврски кон добавувачи во странство	962,223	133,239
<b>Вкупно</b>	<b>998,155</b>	<b>174,206</b>

**16 Потенцијални обврски**

На 31 декември 2024 година, Друштвото не е учесник во судски спорови.

На 31 декември 2024 година Друштвото нема други потенцијални обврски.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2024 година**  
*износите се искажани во денари*

**17 Трансакции со поврзани субјекти**

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година и за периодот што тогаш завршува се како што следи:

	<b>Во денари</b>	
	<b>За годината што завршува на</b>	<b>31 декември</b>
	<b>31 декември</b>	<b>2023</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Трошоци од поврзани субјекти</b>		
<b>ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје</b>		
Управувачки надоместок	17,264	1,629
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-	1,799
<b>Вкупни трошоци од поврзани субјекти</b>	<b>17,264</b>	<b>3,428</b>
<b>Приходи од поврзани субјекти</b>		
<b>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</b>		
Нереализирани добивки од хартии од вредност	106,904	37,646
Реализирани добивки од хартии од вредност	82,470	333,913
<b>Вкупни приходи од поврзани субјекти</b>	<b>189,374</b>	<b>371,559</b>
<b>Средства кај поврзани субјекти</b>		
<b>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</b>		
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	6,225,410	3,978,036
<b>ВФП Фонд Менаџмент - Индивидуално управување</b>		
Парични средства	11,328	73,641
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба (MACEDO 2027)	13,476,638	13,526,293
<b>Вкупно средства кај поврзани субјекти</b>	<b>19,713,376</b>	<b>17,577,970</b>
<b>Обврски кон поврзани субјекти</b>		
<b>ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје</b>		
Управувачки надоместок	1,479	1,489
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-	799
<b>Вкупни обврски кон поврзани субјекти</b>	<b>1,479</b>	<b>2,288</b>
<b>Трошоци кон поврзани страни</b>		
Трошоци за клучен персонал	2,421,360	2,680,997
<b>Вкупно трошоци кон поврзани субјекти</b>	<b>2,421,360</b>	<b>2,680,997</b>

**18. Настани по датумот на известување**

Не постојат материјално значајни настани што се случиле после датумот на известување, а кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**



Годишен извештај за  
работењето на  
ВФП ПЕНЗИСКО  
ДРУШТВО АД СКОПЈЕ  
за 2024 година

**WVP**  
PENZISKO  
Март 2025



## Содржина

<b>Порака од Управниот одбор.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Податоци за работењето .....</b>	<b>4</b>
1.1 Основни податоци.....	4
1.2 Значајни податоци за работењето .....	5
<b>2.Управување на Друштвото .....</b>	<b>5</b>
2.1. Собрание на акционери .....	5
2.2. Надзорен одбор .....	6
2.3. Управен одбор.....	6
2.4. Инвестициски одбор.....	7
2.5. Организациска структура.....	8
<b>3. Управување со ризици .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Маркетинг активности.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Примена на кодексот за корпоративно управување.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Финансиски резултати на Друштвото .....</b>	<b>10</b>
6.1. Извештај за сеопфатна добивка .....	10
6.2. Извештај за финансиска состојба .....	12
<b>7. Адекватност на капитал .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Трансакции со поврзани лица .....</b>	<b>13</b>
<b>9. Деловно опкружување .....</b>	<b>14</b>
<b>10. Податоци за перформансите на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје .....</b>	<b>20</b>
10.1. Принос и надоместоци на доброволниот пензиски фонд.....	23

## Порака од Управниот одбор

Почитувани,

2024 година ја демонстрира цврстата посветеност на друштвото во управување со доброволниот пензиски фонд со фокус на успешно управување со средствата на Фондот, сеопфатно управување со ризиците и почитување на регулаторните стандарди, со единствена цел работење единствено во најдобар интерес на членовите и пензионираните членови. Втората година од почетокот на работа на Фондот ја потврди приспособливоста на друштвото во справувањето со оперативните промени, неговата посветеност на континуирано подобрување на односите и услугата за членовите и пензионираните членови, како и напорите за промоција на капитално финансираното пензиско осигурување во државата. Друштвото во 2024 година продолжи со зацврстување на своите позиции, унапредувајќи ги своите интерни акти, процеси и услуги за кое особена грижа водат сите организациски единици во самата компанија.

Како една од мерките за подобрување на ефикасноста во работењето, се смета и ангажирањето на нови вработени лица во три организациски единици во пензиското друштво – самостоен стручен соработник за контрола на усогласеност со прописите, референт за актуарски активности и пресметки на програмирани повлекувања и стручен соработник за маркетинг и контрола на агенти. Вработувањето на нови и квалитетни човечки ресурси е од исклучителна важност за успешно и коректно извршување на сите предвидени работни обврски и задолженија кои ги наложува регулативата и интерните акти и високото раководство на Друштвото и понатаму ќе продолжи да инвестира во сериозен работен кадар, согласно своите можности и капацитети.

Заклучно со 31.12.2024 година, ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје има нето вредност на средствата од 166.138.918 денари.

Најголем предизвик на Друштвото продолжува да биде активирањето на поголем број од пензиските агенти за ефективно презентирање на доброволниот пензиски фонд пред потенцијални компании за креирање на пензиски шеми за своите вработени, како и пред физички лица за индивидуално штедење со цел повисоки пензиски приливи на старост.

Даночните поволности и понатаму се еден од клучните аргументи во посочување на бенефитите кај компаниите за креирање на професионални пензиски шеми за вработените и значајно учество во градењето на нивните повисоки пензиски приливи во старост.

Тимот на ВФП Пензиско и во иднина ќе продолжи фокусирано да делува единствено во најдобар интерес на членовите и пензионираните членови, како и да придонесува врз зголемување на свесноста кај компаниите и физичките лица за потребата од штедење за годините по пензионирање.

Во продолжение е годишниот извештај за работењето на ВФП Пензиско друштво АД Скопје во 2024 година.

Претседател на Управен одбор  
Марио Ѓорѓиев

Член на Управен одбор  
Артон Лена

## 1. Податоци за работењето

### 1.1 Основни податоци

ВФП Пензиско друштво АД Скопје („Друштвото“) е акционерско друштво со седиште на бул, Кочо Рацин бр. 3/2 кат 3 и 4, Скопје, Република С. Македонија, основано да врши работи на управување со доброволни пензиски фондови, со права и обврски утврдени со Законот за трговските друштва, со законите кои го уредуваат системот на пензиско осигурување и со Статутот на Друштвото.

Предмет на работење на Друштвото е основање и управување со отворени доброволни пензиски фондови и нивно претставување пред трети лица, како и дејности поврзани со управување со пензиските фондови. Исто така, Друштвото во надворешниот трговски промет, во име и за сметка на пензиските фондови со кои управува, под услови утврдени со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и другите прописи, врши тргување со финансиските инструменти.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 12 вработени.

<b>Назив на Друштвото:</b>	Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП Пензиско друштво АД Скопје
<b>Седиште на Друштвото:</b>	Бул. Кочо Рацин бр. 3/2 кат 3 и 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
<b>Контакт телефон:</b>	+389 2 3100 535
<b>Датум на основање</b>	15.06.2022
<b>Матичен број</b>	7598211
<b>Даночен број</b>	4080022606997
<b>Членови на Управен одбор на Друштвото</b>	Марио Ѓорѓиев, СФА – Претседател на Управен одбор, (од 07.10.2022) М-р Артон Лена, Член на Управен одбор (од 15.06.2022)
<b>Членови на Надзорен одбор на Друштвото</b>	МАГ. Руперт Стробл, Претседател и член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022), Петар Андреевски, член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022), Владимир Деспотоски, член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022) и Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, независен член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022)
<b>Акционер на Друштвото</b>	ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, Скопје, Република Северна Македонија, учество во основната главнина: 100% Основната главнина на ВФП пензиско друштво АД Скопје изнесува 720.000 Евра.
<b>Број на акции</b>	720.000
<b>Овластен ревизор</b>	Друштво за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Даме Груев бр.7, Скопје, со ЕМБС: 7521758

## 1.2 Значајни податоци за работењето

Во 2024 година Друштвото продолжи со зацврстување на своите позиции од оперативен аспект, односно беа усвоени значаен број на интерни процедури и акти.

Во текот на годината продолживме со континуирана едукација и комуникација со пензиските агенти, со цел поголемо прифаќање на доброволниот пензиски фонд од страна на агентите.

Заклучно со 31.12.2024 година, ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје има нето вредност на средствата во износ од 166.138.917,732699 денари.

ПОДАТОЦИ ЗА ВФП ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ	2024
НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	166.138.917,732699
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	1.337.455,177582
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	122,445954

## 2.Управување на Друштвото

МКД	01.01.2024-31.12.2024
Приходи од управување со фондот	1.796.481
Расходи од управување со фондот	862.120
Останати приходи на друштвото	-
Расходи од управување со друштвото	10.708.955
Финансиски приходи	1.396.504
Финансиски расходи	404.633
Добивка (загуба) пред одданочување	(8.782.723)
Добивка (загуба) по одданочување	(8.782.723)

Управувањето на пензиското друштво е организирано според двостепен систем — Управен одбор и Надзорен одбор. Бројот на членовите, критериумите и начинот на избор, мандатот, се уредени со законската и подзаконската регулатива, како и Статутот на пензиското друштво.

### 2.1. Собрание на акционери

Акционерите во Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и начинот на работење на Собранието на акционери е утврден во Законот за трговските друштва, Законот за задолжително капитално финансирање

пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Статутот на Друштвото и Кодексот за добро корпоративно управување.

## **2.2. Надзорен одбор**

Надзорниот одбор е задолжен да врши контрола врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор. Исто така, Надзорниот одбор има обврска да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока. Задолженијата на Надзорниот одбор се таксативно набројани во статутот на Друштвото.

Надзорниот одбор во текот на 2024 година, одржа 15 седници, со цел континуиран надзор врз работата на Друштвото единствено во корист на интересите на членовите и пензионираните членови на Фондот.

Во текот на годината, заради зголемување на основната главнина на Друштвото, беа ревидирани и усвоени Статутот на Друштвото и Фондот, понатаму инвестициската стратегија и тактика за управување со средствата на Фондот, како и редовно усвојување на задолжителните финансиски извештаи, извештаите за внатрешна ревизија и внатрешна контрола и останати извештаи согласно регулативата.

Истовремено беа усвоени Годишниот актуарски извештај и Годишниот план за ревизија.

## **2.3. Управен одбор**

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото и пензиските фондови и го водат работењето на Друштвото и пензискиот фонд под сопствена одговорност. Управниот одбор има најшироки овластувања во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите, тековните активности и да дејствува во сите околности од име на Друштвото и Фондот во рамките на предметот на работењето, освен оние за кои е потребна согласност од Надзорен одбор.

Членовите на Управниот одбор со именување од страна на Надзорниот одбор се овластени да го застапуваат Друштвото, колективно, така што сите договори и останати акти во кои настапуваат во име на Друштвото, ги потпишуваат двајцата членови на Управниот одбор.

2024 година беше година на редовни активности за Управниот одбор на Друштвото. Во текот на годината беа одржани 33 седници, на кои беа усвоени измени во бројни интерни акти, а со цел коректно информирање на членовите и пензионираните членови на Фондот, како и запазување на усогласеноста на Друштвото со прописите.

Членовите на Управниот одбор постојано и ажурно го следат вложувањето на средствата на Фондот и посебно внимание посветуваат на управувањето со ризици во секојдневното работење на сите организациски единици во Друштвото.

Во продолжение се презентирани надоместоците на членовите на органите на управување исплатени од страна на ВФП Пензиско друштво АД Скопје во деловната 2024 година:


Надзорен одбор	2024 (во мкд)
Пашал	164.520
Надоместоци на плата	-
Бонус	-
Осигурувања	-
Други права	-
<b>Вкупно</b>	<b>164.520</b>
<b>Управен одбор</b>	
Плата	1,949,294
Бонус	-
Осигурување	153.270
Други права	154,276
<b>Вкупно</b>	<b>2,256,840</b>

#### 2.4. Инвестициски одбор

Инвестицискиот одбор е советодавен орган во Друштвото кој усвојува предлози за потенцијални инвестиции на портфолиото на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје и истите ги доставува на разгледување и одобрување до Управниот одбор на Друштвото, кој носи одлука за прифаќање или одбивање на доставените предлози.

Во 2024 година беа одржани вкупно 12 седници на кои членовите на Инвестицискиот одбор разгледаа и утврдија предлог листа на инструменти во согласност со законските ограничувања, Инвестициската стратегија и Инвестициската тактика на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, во кои ќе се инвестираат средствата од портфолиото. Предлог листата на инструменти се утврдува врз база на претходно подготвена детална анализа за инструментите, со цел да се донесе соодветна одлука во насока на делување во најдобар интерес за членовите на Фондот.

## 2.5. Организациона структура



## 3. Управување со ризици

Организациската единица за управување со ризици е задолжена за контролирање на ризиците кои произлегуваат од работењето на Друштвото и Фондот и за изготвување стручни анализи. Го известува Менаџментот на Друштвото и за главните индикатори на успешност и ризичност, одобрува нови финансиски инструменти, обезбедува заштита на портфолиото, активно ги следи ризиците на кои е изложен Фондот, го предводи процесот на спроведување стрес-тест и ги одобрува препораките за намалување на ризичноста. Дневно ги следи ризиците кои произлегуваат од активностите на тргување, на позициите за тргување и резултатите од тргувањето, во текот и на крајот на денот на тргувањето. Ги следи искористените и контролира да не се надминат лимитите и отворените позиции по поединечен вид на трансакција, вид на финансиски инструмент, вид на ризик и валута.

Организациската единица за управување со ризици – Middle Office, активно е вклучена во поставување на процесите за управување со ризиците, со цел воспоставување на сеопфатен и ефикасен систем за следење и согледување на ризиците на доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, соодветен на природата, видот и обемот на работењето Фондот.

Во текот на годината, организациската единица за управување со ризици континуирано ја следеше структурата и лимитите на вложување на средствата на Фондот и вршеше проверки дали Друштвото ги инвестира средствата согласно одредбите од Законот и Инвестициската стратегија, а со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираниите членови на доброволниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби.

Како дел од процесот на засилена анализа на управувањето со ризиците, во месец Март беше изготвена Анализа за вонреден неочекуван/непредвидлив настан. Истото се

должеше на фактот дека во период од седум дена во наведениот месец, три банки од мала и средна големина во Америка пропаднаа, што предизвика остар пад на цените на акциите на глобалните банки и брза реакција на регулаторните тела за да се спречи потенцијален глобален негативен ефект. Изготвената вонредна анализа беше презентирана на Инвестицискиот одбор одржан во месец Април. Општиот став на организациската единица за управување со ризици и организациската единица за управување со средства беше дека повремениот потрес на пазарите на капитал се очекувани и се нормална појава во глобалната економија, со што дополнително веруваме дека во таквите моменти, најважно е да се остане инвестиран, со избегнување на активности кои подразбираат „market timing“. Генерално, адекватноста на капитал на банките во Европа и САД е на многу повисоко ниво од тоа во 2008 година, што претставува коректна основа за очекување на ниска веројатност за проширување на проблемите врз глобалната економија.

#### 4. Маркетинг активности

Во изминатата година Друштвото реализираше голем број на маркетинг активности, покрај оние кои се регулирани со законските и подзаконските обврски (достава на извештаи за пензиска заштеда на доброволна индивидуална и професионална сметка, објава на Информативен проспект, ревидирање на Статути на Друштвото и Фондот по потреба итн).

Не треба да го занемариме и активирањето на LinkedIn профилот на Друштвото.

Меѓу останатите настани на кои претставници на Друштвото земаа учество, може да се издвојат следните:

- одржување на едукативни средби со ученици и студенти од повеќе средни училишта и факултети во државата (NOVA- Elementary School, Економски факултет при Универзитетот Гоце Делчев - Штип, Природно математички факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје и ОСЕУ 8 Септември – Тетово, Универзитет Американ Колеџ - Скопје), со цел доближување на пензискиот систем до што поголем број на наши граѓани.
- активно учество во одбележување на “Глобалната недела на парите” во месец Март.
- присуство на 6-та работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија
- гостување во Фондацијата Отворено општество – Македонија
- одржување на неколку едукативни предавања за подигнување на финансиската свесност во македонски компании од приватниот сектор (BANZAE - софтверска компанија и Reaktiv BV Amsterdam).
- учество на едукативни настан по повод “Денови на финансиска писменост” во Ноември 2024 година, во соработка со МАПАС и останатите пензиски друштва.



## 5. Примена на кодексот за корпоративно управување

Кодексот за корпоративно управување претставува акт каде на униформен начин се сročени правилата и прописите врз кои се води Управниот одбор, Надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во пензиското друштво во процесот на работење и донесување на одлуки во насока на управување на пензиското друштво во секој аспект од неговото работење.

Кодексот за корпоративно управување е со примарна цел да обезбеди транспарентност и одговорност во работењето на пензиското друштво, создавање на доверба меѓу менаџментот, раководните и надзорните структури, акционерите и заинтересираните субјекти, а особено членовите и пензионираните членови на пензискиот фонд, како и подобрување на ефикасноста на работењето и намалување на ризиците од работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд.

### Начин на исполнување на фидуцијарната должност

Во периодот на известување во извештајот, ВФП Пензиско друштво АД Скопје во целост и успешно ја исполнуваше својата фидуцијарна должност преку поставување на организациска структура од високостручни и професионални кадри во сите области потребни за непречено вршење на дејноста на друштвото и со промовирање на високи етички и морални стандарди и придржување и целосно имплементирање на Кодексот на добро корпоративно управување во секојдневните деловни активности на друштвото. Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и одговорните лица во Друштвото согласно својата фидуцијарна должност работеа единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд.

## 6. Финансиски резултати на Друштвото

### 6.1. Извештај за сеопфатна добивка

Позиција	01.01.2024-31.12.2024
<b>Приходи од управување со фондот</b>	<b>1.796.481</b>
1. Приходи од надоместок од придонеси	729.780
2. Приходи од надоместок од управување	1.062.395
3. Приходи од надоместок за премин	4.306
<b>Расходи од управување со фондот(6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>862.120</b>
1. Расходи за МАПАС	198.986
2. Расходи за чуварот на имот	59.493
3. Расходи за фондот на ФПИОСМ	-
4. Трошоци за трансакции	-
5. Трошоци за маркетинг	108.560
6. Трошоци за агенти	155.424
7. Останати трошоци за управување со фондот	340.000
<b>Останати приходи на друштвото</b>	<b>-</b>
<b>Расходи од управување со друштвата</b>	<b>9,346,845</b>

1. Трошоци за суровини и други материјали	-
2. Трошоци за услуги	2.721.936
3. Плати, надоместоци на плата и останати трошоци за вработените	58.480.36
4. Амортизација и вредносно усогласување	1.327.867
5. Резервирања за трошоци и ризици	-
6. Останати трошоци од работењето	811.116
<b>Финансиски приходи</b>	<b>1.396.504</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>404.633</b>
<b>Добивка (загуба) пред одданочување</b>	<b>(8.782.723)</b>
<b>Добивка (загуба) по одданочување</b>	<b>(8.782.723)</b>

2024 година Друштвото ја заврши со загуба од 8.782.723 денари. Загубата се должи на тоа што доброволниот пензиски фонд се уште има низок износ на средства под управување, додека најзначаен дел од приходите на едно пензиско друштво се токму приходите од надоместок од управување кој се наплатува од нето имотот на Фондот. Придобивањето на нови членови и пензионирани членови во пензискиот систем е долгорочен процес, односно е бизнис сегмент на кој е потребна поголема економија на обем, со цел постигнување на одредена добивка.

Друштвото генерираше приходи од управување со Фондот во износ од 1.796.481 денари. 729.780 денари се генерирани од надоместок од придонеси кој се пресметува како надомест од секој уплатен придонес во Фондот.

Надоместокот од управување со средствата на Фондот изнесуваше 1.062.395 денари, а се пресметуваше дневно како процент од вредноста на нето средствата на Фондот. Во 2024 година овој надоместок изнесуваше 0.075% месечно.

Друштвото оствари финансиски приходи во износ од 1.396.504 денари.

Расходната ставка е поделена на две целини, односно Расходи од управување со фондови каде се прикажани расходите кои директно се поврзуваат со управувањето со фондовите и Расходи од управување со друштвото.

Под расходи од управување со фондови се претставени следните ставки:

- Расходи за МАПАС – 198.986 денари – се пресметува како надомест од секој уплатен придонес во Фондот. Во 2024 година овој надомест изнесуваше 0,7% од бруто уплатениот придонес. Овој расход е директно поврзан со приходите од надоместок од придонеси.

- Расходи за чувар на имот – 59.493 денари – се пресметува и наплатува од банката чувар како процент од вредноста на средствата на Фондот согласно договорот за банка чувар.

- Трошоци за маркетинг – 74.587 денари – се однесува на трошоци за маркетинг на Фондот.

- Трошоци за агенти – 189.054 денари - тука се претставени сите надоместоци кои Друштвото ги исплатило по основ на провизии за агенти за потпишани договори за членство во Фондот.

- Останати трошоци од управување со фондови – 340.000 денари – се однесува на останати трошоци кои можат директно да се поврзат со управувањето со фондови.

Под расходи од управување со друштвото се претставени следните ставки::

- Трошоци за вработените – 5.848.036 денари – во најголем дел произлегуваат од плати за вработените во друштвото.

- Трошоци за услуги – 2.721.936 денари – ги вклучуваат сите услуги поврзани со работењето кои не се вклучени во ставката Расходи од управување со фондови. Тука се

вклучени: наемнини, трошоци за софтвер, услуги за одржување и заштита, телекомуникациски услуги, надворешни услуги за изработка на добра и услуги и останати услуги.

- Останати трошоци од работењето – 811.116 денари – ги вклучуваат сите останати трошоци од работењето на друштвото кои не се претходно наведени.

## 6.2. Извештај за финансиска состојба

МКД	31.12.2024
<b>СРЕДСТВА</b>	
Нематеријални средства	2.585.238
Материјални средства	759.205
Долгорочни финансиски средства	-
Парични средства и парични еквиваленти	624.846
Побарувања од купувачите	-
Краткорочни финансиски средства	19.702.048
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	179.045
<b>Вкупно средства</b>	<b>23.850.382</b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	
Главнина и резерви	22.480.221
Долгорочни резервирања	-
Обврски кон добавувачите	1.078.525
Краткорочни обврски за даноци и други давачки	220.995
Обврски спрема вработените	-
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	70.641
<b>Вкупно главнина и обврски</b>	<b>23.850.382</b>

## 7. Адекватност на капитал

При управување на главнината, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитети
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Друштвото е должно да ја следи структурата на својата главнина.

Согласно со тековната законска регулатива, односно со член 19 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, доколку дојде до

зголемување на главнината на Друштвото, поради зголемување на средствата на доброволниот фонд, Друштвото е должно во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.

На 31 декември 2024 година состојбата е како што следи:

	<b>31.12.2024</b>
Главнина	22.480.221
Основна главнина	44.404.580
Минимум износ на главнина	15.423.775
Сооднос на главнина и основна главнина	<b>50,63%</b>
Сооднос на главнина и минимум износ на главнина	<b>145.75%</b>

## 8. Трансакции со поврзани лица

ВФП Пензиско друштво АД Скопје, Друштво за управување со доброволни пензиски фондови е дел од групацијата за финансиско советување WVP Group од Грац, Австрија. WVP Group Австрија е пионер на пазарот што се занимава со обезбедување на напредни финансиски услуги. Компанијата, со својата иновација и успех е позната во Источна Европа. WVP Group е компанија која се занимава со посредување и продажба на финансиски услуги и услуги за управување со средства во 15 земји во Централна и Југоисточна Европа повеќе од 30 години.

100% од акциите на пензиското друштво се во сопственост на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје – Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови кое е потврдено како искусен управувач на средства на територијата на С. Македонија. Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти на 31 декември 2024 година и за периодот што тогаш завршува се како што следи:

Трошоци од поврзани субјекти	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
<i>ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје</i>	
Управувачки надоместок	17.264
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-
<b>Вкупни трошоци од поврзани субјекти</b>	<b>17.264</b>
Приходи од поврзани субјекти	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
<i>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</i>	
Нереализирани добивки од хартии од вредност	106.904
Реализирани добивки од хартии од вредност	82.470
<b>Вкупни приходи од поврзани субјекти</b>	<b>189.374</b>
<b>Средства кај поврзани субјекти</b>	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>

<b>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</b>	
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	6.225.410
<b>ВФП Фонд Менаџмент - Индивидуално управување</b>	
Парични средства	11.328
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба (MACEDO 2027)	13.476.638
<b>Вкупно средства кај поврзани субјекти</b>	<b>19.713.376</b>
<b>Обврски кон поврзани субјекти</b>	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
<b>ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје</b>	
Управувачки надоместок	1.479
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-
<b>Вкупни обврски кон поврзани субјекти</b>	<b>1.479</b>
<b>Клучен персонал</b>	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
<b>Трошоци за клучен персонал</b>	<b>2.421.360</b>

## 9. Деловно опкружување

2024 година започна со претпазлив оптимизам додека големите економии се обидуваа да се прилагодат по затегнувањето на монетарната политика во минатата година. Инфлацијата и во Соединетите Американски Држави и во Европската Унија покажа знаци на олабавување, но остана над посакуваните нивоа. Во еврозоната, инфлацијата падна на 3,2% во Март, што е намалување од 6,4% во 2023 година, додека американскиот индекс на потрошувачки цени (CPI) се движеше околу 3,8%, како одраз на континуираното забавување од највисоките нивоа во претходните две години. Но и покрај позитивниот инфлациски тренд, економскиот раст остана бавен. Економијата на САД забележа скромен раст 0,9% во првиот квартал, додека еврозоната успеа да го заврши кварталот со 0,4% во позитива. Во Кина, растот на БДП забави на 4,5%, како одраз на слабата побарувачка на потрошувачите и регулаторните предизвици во секторот за недвижности.

Федералните резерви на САД и Европската централна банка (ЕЦБ) ја задржаа својата политика, одржувајќи ги каматните стапки стабилни во првиот квартал. Двете централни банки детално ги следеа и анализираа податоците, внимателно следејќи ги пазарите на трудот и трендовите на инфлацијата пред да донесат дополнителни одлуки за стапките. Сепак, шпекулациите за идните намалувања на стапките се зголемија бидејќи финансиските пазари очекуваа пресврт во монетарната политика подоцна во годината.

Геополитичките тензии и трговските несигурности продолжија, при што американската влада воведо нови царини за кинески увоз, што ги ескалира трговските судири меѓу двете најголеми светски економии. Во меѓувреме, енергетските пазари остануваат

нестабилни, со флукутирање на цените на нафтата поради намалувањето на производството од ОПЕК + и загриженоста за глобалната побарувачка.

Во вториот квартал од 2024 година економскиот моментум забави, што даде сигнал до централните банки дека е време да преземат чекор кон намалување на каматните стапки. ЕЦБ беше првата од „големите“ централни банки која реагираше и ја намали каматната стапка за 25 базични поени во Јуни. Одлуката беше донесена како резултат на загрижувањата за потенцијална стагнација на економиите во еврозоната. Германија, најголемата економија во ЕУ, „за влакно“ избегна техничка рецесија во кварталот, додека Франција и Италија забележаа минимални подобрувања.

Во САД, економските податоци сигнализираа забавување, при што растот на БДП падна на 0,6% во К-2. Потрошувачката на секторот население се намали, а деловните инвестиции опаднаа бидејќи високите трошоци за задолжување негативно влијаа врз финансиите на фирмите. Федералните резерви, сепак, останаа внимателни, избирајќи да ги одржуваат стабилните стапки со знаци за потенцијално намалување во втората половина од годината.

Инфлацијата ја продолжи својата надолна траекторија, при што CPI во САД се намали на 3,5% до Јуни, а инфлацијата во еврозоната достигна ниво од 2,8%. Пазарот на трудот во САД остана отпорен, но покажа знаци на заладување, со забавување на отварањето на нови работни места во споредба со брзото темпо на вработувања во 2023 година.

Трговските политики продолжија да ги обликуваат глобалните пазари, при што администрацијата на Бајден спроведуваше дополнителни мерки насочени кон намалување на зависноста од кинеските синџири на снабдување. ЕУ, во меѓувреме, ги интензивираше своите напори за диверзификација на своите извори на енергија, дополнително намалувајќи ја својата зависност од рускиот гас.

Третиот квартал значи пресвртница во глобалната монетарна политика, а американската централна банка конечно се приклучи кон циклусот на намалување на каматните стапки. Во Септември ФЕД ги намали каматните стапки за 50 базични поени за прв пат во годината, наведувајќи на ставање под контрола на инфлацијата. Ваквиот чекор значеше олеснување на задолжувањето за личната потрошувача и за бизнисите кои се бореа со високата цена на задолжувањето.

Еврозоната, сепак, продолжи да се соочува со економски спротивставени ветрови, при што растот на БДП стагнира на 0,2% во третиот квартал. ЕЦБ навести натамошни намалувања на стапките доколку не се подобрат економските услови, бидејќи бизнис секторот забележа стагнарање. Германија особено, се соочи со предизвици при што нејзиниот производствен сектор доживеа дополнителен пад.

Спротивно на тоа, Кина презеде дополнителни стимулативни мерки за поддршка на нејзината забавена економија, спроведување на даночни намалувања и зголемување на трошоците за инфраструктура. И покрај овие напори, растот остана под очекувањата, при што БДП се зголеми за само 4,2% во К3.

Инфлацијата во САД и ЕУ продолжи да се намалува, достигнувајќи 3,3% и 2,6%, соодветно. Ова им обезбеди на централните банки поголема флексибилност за прилагодување на монетарната политика без непосреден ризик од повторно разгорување на инфлаторните притисоци.

Берзите позитивно реагираа на намалувањата на стапките, при што главните индекси се зголемија бидејќи инвеститорите очекуваа дополнително олеснување. S&P 500 и

Euro Stoxx 50 забележаа добивки, додека приносите на обврзниците се намалија, како одраз на очекувањата за пониски каматни стапки во иднина.

Како што се приближуваше кон крајот на годината, глобалната економија покажа знаци на стабилизација, иако неизвесностите околу трговските и геополитичките случувања останаа. Економијата на САД порасна за 0,7% во четвртиот квартал, благо подобрена во однос на претходниот квартал, но сепак под историските просеци. Потрошувачкото расположение се врати како што се намалија трошоците за задолжување, поддржувајќи ја продажбата на мало и активноста на пазарот на домување.

Во Европа, ЕЦБ повторно ги намали стапките во декември, намалувајќи ја нејзината референтна стапка за уште 25 базични поени. Сепак, растот остана скромно, при што БДП се зголеми за само 0,3% во четвртиот квартал.

Економското закрепнување на Кина продолжи со бавно темпо, со раст на БДП од 4,0% во кварталот. И покрај владините напори да ја стимулира економијата, слабите инвестиции во приватниот сектор и тековните проблеми на пазарот на недвижности го попречија растот.

Инфлацијата во САД ја заврши годината на 3,0%, додека стапката на инфлација во еврозоната се намали на 2,5%. Ова покажа дека инфлацијата е во надолен тренд, давајќи им на централните банки повеќе простор за маневрирање во 2025 година.

Трговските тензии останаа загрижувачки, особено меѓу САД и Кина, бидејќи двете страни воведоа дополнителни трговски ограничувања. Европската унија, исто така, се соочи со предизвици во трговските преговори со ОК и другите глобални партнери.


И покрај овие неизвесности, финансиските пазари останаа оптимисти за претстојната 2025 година. Берзите ја завршија годината со позитивен резултат, а пазарите на обврзници ги одразуваа очекувањата за континуирано монетарно олеснување. Централните банки, откако релативно успешно управуваа со инфлацијата, го насочија својот фокус кон поттикнување на економскиот раст и обезбедување финансиска стабилност во наредната година.

2024 година беше година на економска рекалибрација, обележана со промени во монетарната политика, опаѓање на инфлацијата и забавување на глобалниот раст. Федералните резерви и ЕЦБ ги намалија каматните стапки за да ги поддржат своите економии, додека Кина спроведе стимулативни мерки за да се спротивстави на послабата побарувачка. Инфлациските притисоци се намалија, обезбедувајќи одредено олеснување за домаќинствата и бизнисите, но постојаните трговски спорови и геополитичките несигурности останаа клучни ризици за престојната 2025 година.

## - Инфлација и каматни стапки



На крајот од 2024 година, месечната стапка на инфлација порасна во однос на претходното тромесечие и изнесува 4,1%, додека заклучно со 30.09.2024 беше на ниво од 2,6%, главно поради цените на храната. Движењата кај останатите компоненти на инфлацијата, покрај храната беа поволни, односно базичната инфлација речеци стагнираше на годишна основа. Цените на енергијата продолжија да се намалуваат и натаму при намалени цени на сите енергенти. Просечната годишна стапка на инфлација за целата година изнесуваше 3,5% и е во согласност со очекувањата на НБРСМ.



Во текот на четвртиот квартал во 2024 година, НБРСМ продолжи со постепено намалување на каматните стапки водена од актуелните услови во економијата. Во месец октомври и декември НБРСМ ја намали каматната стапка за по 0,25 п.п сведувајќи ја на ниво од 5,55% или збирно за 0,75% п.п од започнувањето со намалување од Септември 2024 година. На седницата во Декември исто така беше одлучено да се намалат каматните стапки на депозитите преку ноќ и на 7 дена исто така за по 0,25 п.п и истите на крајот на годината изнесуваа 3,95% и 4% соодветно. Во однос на очекувањата за движењето на стапката на инфлација во наредната година домашните и меѓународните институции предвидуваат надолно движење на цените во наредниот период.

**Проекции и очекувања за стапката на инфлација**

	2024	2025	2026
Економски аналитичари	3.5	3.0	2.5
ММФ	3.3	2.3	2.0
Консензус форкаст	3.6	3.1	
Министерство за финансии	3.5	2.2	2.0
НБРСМ	3.5	2.5	2.0

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, декември 2024 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2024 година; Консензус форкаст, декември 2024 година; Министерство за финансии, Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2025-2029 година, септември 2024 година; и НБРСМ, октомври 2024 година.

**- Бруто домашен производ**


Структурната анализа на БДП од аспект на побарувачката покажува дека во третиот квартал од 2024 година растот во целост произлегува од позитивниот придонес на



домашната побарувачка, во услови на раст на сите компоненти, додека нето-извозот забележа негативен придонес. Растот на јавната и личната потрошувачка како поединечни компоненти највеќе влијаеа врз домашната побарувачка. Од друга страна, нето-извозот имаше мал негативен придонес, при стагнација на растот на извозот и увозот.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.

### - Пазар на труд

Во 2024 година пазарот на труд во РСМ забележа позитивни придвижувања на годишно ниво. Стапката на вработеност достигна 45,8% што е зголемување од 0,4 п.п во споредба со минатата година. Слична промена има и кај стапката на невработеност (пад од 0,5 п.п.), којашто се намали и се сведе на историски најниското ниво од 12,3%, при годишен пад на бројот на невработени лица за 3,7%. Ваквите движења кај клучните параметри на пазарот на труд придонесоа за зголемување на активното население на годишна основа (за 0,2%) и намалување на неактивното население (за 0,4%). Во согласност со анкетните истражувања во октомври и ноември 2024 година, оптимизмот кај раководителите на претпријатијата во поглед на новите вработувања е зголемен во споредба со согледувањата искажани во текот на третиот квартал. Во однос на цената на трудот, платите во третиот квартал од 2024 година и натаму бележат двоцифрен раст на годишна основа, но побавен во споредба со претходниот квартал.



Извор: Државен завод за статистика.



Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила.


Забелешка: Податоците од првиот квартал на 2023 година наваму содржат методолошка промена, со што е направен статистички прекин во серијата.

## - Јавен долг

Според меѓународните стандарди, Р.С Македонија спаѓа во групата на средно задолжени земји и е оценета со кредитен рејтинг од ВВ-.

За 2024 година јавниот долг изнесува 61,9% од БДП што е повисоко од нивото од 58.1% од БДП на кое бил во 2023 година.

Значајно за нивото на јавниот долг е тоа што се цели да биде под Мاستришкиот критериум од (60%) кој е еден од економските услови кој секоја земја која претендира да биде дел од унијата треба да го исполнува.



## Пазар на пензиско осигурување

Македонскиот пензиски систем ја има следната структура:

- Прв столб; Осигурување врз основа на генерациска солидарност (Фонд на ПИОСМ)
- Втор столб; Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
- Трет столб; Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

Првиот столб претставува задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност, организирано според принципот (pay-as-you-go), каде сегашните осигуреници (вработени) плаќаат придонеси од кои се исплаќа пензијата на сегашните пензионери.

Вториот столб претставува задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (задолжителни пензиски фондови) кое се темели врз основа на капитализација на средствата, на принцип на дефинирани придонеси.

Третиот столб претставува доброволно капитално финансирано пензиско осигурување врз основа на капитализација на средствата на принцип на дефинирани придонеси, но за разлика од вториот столб, се базира на доброволна основа.

### Конкурентно окружување

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување претставува најмал сегмент по големина од пензискиот систем во Р.С Македонија. Во третиот столб членуваат 33.572 членови, чии средства достигнуваат 4.364,61 милиони денари.

На пазарот на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување покрај ВФП Пензиско друштво АД Скопје, постојат уште три друштва за управување со пензиски

фондови - КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

Подолу е прикажана состојбата на пазарот во однос на членство и нето средства под управување во доброволните пензиски фондови.

	Вкупно членови	Учество на пазарот (%) членови	Нето средства (мил мкд)	Учество на пазарот (%) нето средства
ВФП Пензиско друштво АД Скопје	603	1,80%	166,14	3,81%
Сава пензиско друштво АД, Скопје	15.145	45,11%	2.119,35	48,56%
КБ прво пензиско друштво АД, Скопје	17.627	52,51%	2.059,77	47,19%
Триглав пензиско друштво АД, Скопје	197	0,59%	19,35	0,44%
<b>Вкупно</b>	<b>33.572</b>	<b>100%</b>	<b>4.364,61</b>	<b>100%</b>

Извор: www.maras.mk – Месечен билтен 12.2024

## 10. Податоци за перформансите на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

### Членство

Заклучно со 31.12.2024, во Фондот се евидентирани вкупно 603 членови, од кои 326 со доброволна индивидуална сметка и 277 со професионална сметка, во рамки на професионална пензиска шема.

Во табелата подолу е прикажана старосната структура на членовите на ВФП Доброволен пензиски фонд – Скопје

Возрасна група	Број на членови во ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје		
	Мажи	Жени	Вкупно
≤ 20	1	2	3
21-25	5	7	12
26-30	19	14	33
31-35	33	28	61
36-40	56	37	93
41-45	62	51	113
46-50	64	56	120
51-55	64	39	103

56-60	28	23	51
61-64	6	5	11
≥ 65	2	1	3
<b>Вкупно</b>	<b>340</b>	<b>263</b>	<b>603</b>

### Исплата на пензиски надоместок

Во текот на 2024 година беа извршени 4 (четири) исплати на еднократен пензиски надоместок во вкупен износ од 1.552.609 денари.

### Средства под управување

На ден 31.12.2024 нето вредноста на Фондот изнесува 166.138.917,732699 денари, додека вредноста на сметководствената единица на последниот ден од годината изнесувала 122,445954 денари.



График: движење на сметководствена единица во 2024 година


Портфолиото на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје се состои од вложувања на домашниот пазар (67,75%) и вложувања на странскиот пазар (32,25%). Деталните податоци за структурата на доброволниот фонд по класи на инструменти и одделни вложувања се прикажани во следните графици.



**Изложеност по вид на инструмент**



**Валутна изложеност**



**Инвестициско портфолио на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје**

Издавач	Назив	Вредност во денари	% од вкупните средства
<b>ДРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 05.09.2039	18.475.072,82	11,07%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница со девизна клаузула 5,15% 29.12.2037	8.023.632,28	4,81%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 14.12.2038	6.570.599,71	3,94%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 12.04.2039	5.305.338,14	3,18%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,90% 08.02.2039	4.274.762,38	2,56%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6,00% 11.01.2039	3.662.417,74	2,19%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,60% 08.08.2039	3.358.926,58	2,01%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,40% 29.12.2037	3.001.750,03	1,80%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 13.07.2038	2.571.738,59	1,54%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 21.09.2038	2.430.626,54	1,46%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 5,90% 30.03.2038	2.089.236,66	1,25%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница без девизна клаузула 6,15% 07.09.2038	1.834.793,82	1,10%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзница со девизна клаузула 5,90% 28.12.2038	1.751.451,57	1,05%
Останати		10.750.000,39	6,44%
<b>Вкупно домашни државни обврзници</b>		<b>74.100.347,26</b>	<b>44,39%</b>
<b>Депозити</b>			
Капитал Банка АД Скопје	24/10/2024-24/10/2025; 3,95%	10.241.699,50	6,14%
Силк Роуд Банка АД Скопје	29/10/2024-29/10/2025; 2,8%	6.710.434,57	4,02%
Централна Кооперативна Банка АД Скопје	10/01/2024-10/01/2025; 2,9%	2.504.369,86	1,50%
Останати		1.003.297,38	0,60%
<b>Вкупно депозити во домашни банки</b>		<b>20.459.801,31</b>	<b>12,26%</b>
<b>АКЦИИ</b>			
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	обични акции	8.136.000,00	4,87%
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ	обични акции	2.254.000,00	1,35%
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	2.146.845,34	1,29%
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	2.021.841,72	1,21%
Останати		835.100,01	0,50%
<b>Вкупно домашни акции</b>		<b>15.393.787,07</b>	<b>9,22%</b>
<b>ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>109.953.935,63</b>	<b>65,87%</b>
<b>ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД</b>			
<b>ОБВРЗНИЦИ</b>			
<b>ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ</b>			
Минис. за Финан. на Република Романија	Романска државна обврзница во евра; 2%; 28/01/2032	3.884.198,58	2,33%
Минис. за Финан. на Република Романија	Романска државна обврзница во евра; 1.75%; 13/07/2030	1.811.695,10	1,09%
Останати		1.198.082,49	0,72%
<b>Вкупно државни обврзници</b>		<b>6.893.976,17</b>	<b>4,13%</b>
<b>ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ</b>			
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	SPDR MSCI World UCITS ETF	7.392.768,03	4,43%
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) SA	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	6.911.732,62	4,14%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	6.676.964,75	4,00%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	5.864.086,33	3,51%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	5.211.661,28	3,12%
DWS INVESTMENT SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	4.082.671,50	2,45%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	3.407.595,69	2,04%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	2.961.840,52	1,77%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	2.438.367,76	1,46%
DWS INVESTMENT SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	1.996.411,37	1,20%
<b>Вкупно удели во инвестициски фондови</b>		<b>46.944.099,85</b>	<b>28,12%</b>
<b>ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>53.838.076,02</b>	<b>32,25%</b>
<b>Побарувања</b>		<b>2.414.795,00</b>	<b>1,45%</b>
<b>Парични средства</b>		<b>727.308,73</b>	<b>0,44%</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>166.934.115,38</b>	<b>100%</b>

**10.1. Принос и надоместоци на доброволниот пензиски фонд**

Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.



Период	Номинален принос	Реален принос
31.12.2022 - 31.12.2024*	11,31%	7,03%

\*Приносот на Вашата доброволна индивидуална и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

Реалниот принос се добива од номиналниот принос коригиран за промената на нивото на трошоците на живот во периодот на пресметка.

### Друштвото ги наплатува следните видови на надоместоци:

**Надоместок од придонес** – се наплатува како процент од секој уплатен придонес во фондот, пред претворање на средствата во сметководствени единици.

**Месечен надоместок од вредноста на нето средства на Фондот** – пресметката на надоместокот се врши на секој датум на проценка на средствата на Фондот и се наплатува еднаш месечно

Тип на тековно наплатуван надоместок	Износ
Надоместок од придонес*	2.9%
Месечен надоместок од вкупни нето средства на Фондот *	0.075%

**Надоместокот за премин** претставува паричен надоместок во случај кога член на еден доброволен пензиски фонд (постоен доброволен пензиски фонд) избира да премине во доброволен пензиски фонд управуван од друго друштво за управување со пензиски фондови (иден доброволен пензиски фонд) под услов членот кој преминува да бил член во постојниот доброволен пензиски фонд пократко од 12 месеци пред да премине во идниот доброволен пензиски фонд.

Надоместок за премин	Износ
Број на денови ≤ 360	10 Евра
Број на денови > 360	Не се наплатува надоместок

**Трансакциски провизии** се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на доброволните пензиски фондови. Трансакциските провизии се наплатуваат од имотот на Фондот.

Период	Вкупен износ на трансакциски провизии платени од ВФП ОДПФ	Трансакциски провизии по една сметководствена единица	Период	Надоместок од придонес	Месечен надоместок од вкупно нето средства на Фондот	Надоместок за премин
31.12.2023 - 31.12.2024	61.111,09 мкд	0,05 мкд	31.12.2022 - 31.12.2024	2,90%	0,075%	10 евра (број на денови ≤ 360)
31.12.2022 - 31.12.2024	101.581,67 мкд	0,07 мкд				Не се наплатува (број на денови ≥ 360)

Надоместоци на товар на ВФП Пензиско друштво АД Скопје:

Надоместок	Висина на надоместок
Месечен надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување – МАПАС	0.70% од секој уплатен придонес во претходниот месец во доброволниот пензиски фонд
Надоместок на банка чувар на имот	0.05% годишно од вкупната вредност на имотот на доброволниот пензиски фонд



**ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА**

ЕМБС: 07598211

Целосно име: Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4502	- 66.300 - Дејности на управување со фондови	3.192.985,00			

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.344.443,00			4.672.310,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.585.238,00			3.446.985,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.585.238,00			3.446.985,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	759.205,00			1.225.325,00
13	-- Постројки и опрема	716.843,00			1.169.586,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	42.362,00			55.739,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	20.326.894,00			18.159.898,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	19.702.048,00			17.504.329,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	19.702.048,00			17.504.329,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	19.702.048,00			17.504.329,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	624.846,00			655.569,00
60	-- Парични средства	624.846,00			655.569,00

<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	179.045,00		144.366,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	23.850.382,00		22.976.574,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	22.480.221,00		22.318.039,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	44.404.580,00		35.459.675,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	13.141.636,00		4.347.729,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	8.782.723,00		8.793.907,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.299.520,00		602.000,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.299.520,00		602.000,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	1.078.525,00		174.206,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00		119.232,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	0,00		229.776,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	220.995,00		78.786,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	70.641,00		56.535,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	23.850.382,00		22.976.574,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.796.481,00			689.776,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	1.796.481,00			689.776,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	11.571.075,00			10.056.598,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	0,00			24.332,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.341.418,00			1.849.404,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	1.611.295,00			2.368.041,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.428.375,00			3.779.431,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.252.873,00			2.383.599,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	295.713,00			216.636,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.380.291,00			1.011.196,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	499.498,00			168.000,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.327.867,00			1.325.637,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	862.120,00			709.753,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.396.504,00			869.622,00



<b>224</b>	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00		333.913,00
<b>225</b>	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00		333.913,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.155.186,00		72.503,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00		2.938,00
<b>232</b>	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	158.848,00		460.268,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	82.470,00		
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	404.633,00		296.707,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.608,00		10.235,00
<b>241</b>	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	401.025,00		286.472,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	8.782.723,00		8.793.907,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	8.782.723,00		8.793.907,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	8.782.723,00		8.793.907,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	12,00		6,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	8.782.723,00		8.793.907,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	8.782.723,00		8.793.907,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>628</b>	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	179.045,00			144.366,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	179.045,00			
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	179.045,00			144.366,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички	44.404.580,00			35.459.675,00

	лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)			
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.796.481,00		689.776,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	862.120,00		709.753,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		23.718,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.456,00		
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.600,00		2.600,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	266.544,00		168.000,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	82.954,00		
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	148.068,00		764.868,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	38.562,00		43.171,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	375.465,00		329.060,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	499.498,00		168.000,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	14.516,00		7.016,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00		6,00

Потпишано од:

SUZANA VELJANOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.